

СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИО

30.06.2019

WVP 100 %
BOND

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Според инвестициската стратегија, Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложат на висок ризик, ценовни осцилации и кои во релативно пократки рокови сакаат да остварат атрактивен принос на своите средства. Како инвеститори на Фондот може да се јават сите домашни и странски, правни и физички лица како и специфични финансиски институции, кои имаат за цел да менаџираат со својата тековна или среднорочна ликвидност.

Главни мотиви за инвеститорите во Фондот се:

- пресметка на принос на дневно ниво;
- диверзификација на портфолиото во повеќе сигурни финансиски инструменти;
- атрактивен принос во однос на ависта камата во банките во Р.Македонија;
- транспарентно следење и достапност на вложените средства во секој момент.

* Детални информации може да најдете во Проспектот

ОСТВАРЕН ПРИНОС

* Просечен месечен принос

12 месеци	0,50%
2 години	0,37%
5 години	/
од основање	0,35%

* Принос од основање


10,93%

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ


Име на Фондот	ВФП 100% Бонд
Датум на основање	17.1.2017
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	157.189.114,23
Цена на удел	110,9259
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	2,21%
Ризична класа	3

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



Обврзница	42,18%
Орчен депозит	29,29%
Удел во инвестициски фонд	28,07%
Парична сметка	0,32%
Побарувања	0,31%

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Македонија	42,77%
Ирска	28,07%
Индонезија	7,64%
Турска	7,09%
Русија	6,42%
Црна Гора	4,10%
Јапонија	4,08%

НАДОМЕСТОЦИ

Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија	
до 6.130.000 ден	1,5%
6.130.001 - 30.650.000	1,0%
над 30.650.001	0,5%

Надомест за излез

не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на Фондот:

Надомест за управување	1 годишно
Надомест за депозитарна банка	0,17% годишно


ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА


IHYG	14.07%
IEMB	14.00%
УНИ банка АД Скопје - депозит	13.10%
Еуростандард банка АД Скопје - депозит	8.69%
IND 4,75	7.64%
TUERKEI 5,125%	7.09%
УНИ банка АД Скопје - депозит	6.36%
RFLB 7.6	6.12%
SFTB 3,125	4.08%
RMDEN16	3.93%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



Финансиски Услуги	96,09%
Телекомуникации	4,08%

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



EUR	35,10%
MKD	29,60%
USD	28,79%
RUB	6,69%